

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 242

8 октомври 2020, четврток

година LXXVI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3096. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2020 година.....	2	3102. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на проект за инфраструктура за изградба и инсталација на електронски систем за наплатни станици во Република Северна Македонија наплатна станица Демир Капија, КО Демир Капија, Општина Демир Капија.....	8
3097. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба.....	3	3103. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со основна класа на намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Саракино, Општина Тетово.....	8
3098. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба.....	3	3104. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Државна урбанистичка планска документација за изградба на бензинска пумпна станица со придружни и услужни објекти на магистрален пат М1 (А1-Е75) КО Тремник, Општина Неготино.....	8
3099. Одлука за изменување на Одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на коронавирус COVID-19.....	3	3105. Одлука за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералната сировина - метални минерални сировини на локалитетот „Горно Кратово“ Општина Кратово.....	9
3100. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина - варовник на локалитетот „КО Желино“ Општина Желино.....	7		
3101. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Б5-хотелски комплекс КО Блаце Кале, Општина Чучер Сандево.....	7		

	Стр.		Стр.
3106. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на проект за инфраструктура за изградба на приклучок и пристапен пат до МХЕЦ Острилска со реф.бр.235 КО Острилци, Општина Крушево.....	9	3112. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за детални геолошки истражувања...	12
3107. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на Општина Валандово.....	10	3113. Програма за изменување на Програмата за промоција и поддршка на туризмот за 2020 година.....	12
3108. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.....	10	3114. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за составот, квалитетот и кројот на униформата и ознаките на униформата на полицијата.....	13
3109. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија - Скопје.....	10	3115. Решение за изменување на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	15
3110. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.....	11	3116. Одлука за издавање на Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија.....	16
3111. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.....	11	3117. Исправка на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на цената за објавување на огласи, акти и неважечки документи во службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“.....	19
		Огласен дел	1-60

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

3096.

Врз основа на член 47 став (6) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16, 74/17, 83/18, 27/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.152/19, 244/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2020 ГОДИНА

Член 1

Во Уредбата за поблиските критериуми за директните плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 278/19, 13/20, 88/20, 111/20, 128/20, 153/20 и 229/20) во членот 2 став (2) во табелата по подмерката „1.10.“ се додава нова подмерка „1.10-а.“ која гласи

1.10-а.	Дополнителни директни плаќања за произведено и предадено грозје за сортите Смедеревка, Вранец, Бургундец Црн, Станушина, Кратошија, Жилавка, Кадарка во регистрирани капацитети за производство на вино во Република Северна Македонија	Корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства кои се користени на подмерката 1.10. од оваа уредба и имаат површини под лозови насади и остварено производство од сортите: Смедеревка, Вранец, Бургундец Црн, Станушина, Кратошија, Жилавка, Кадарка од реколтата 2020 година да е предадено во регистрирани капацитети за производство на вино во Република Северна Македонија. - Висината на дополнителни директни плаќања изнесува 2 денари по килограм.
---------	---	--

Член 2

Во членот 3 по ставот (21) се додава нов став (22) кој гласи:

„(22) Спроведувањето на подмерката 1.10-а. “Дополнителни директни плаќања за произведено и предадено грозје од сортите Смедеревка, Вранец, Бургундец Црн, Станушина, Кратошија, Жилавка, Кадарка “ од член 2 став 2 на оваа уредба се врши врз основа на потврди за предадено грозје издадени од страна на регистрирани капацитети за производство на вино во Република Северна Македонија.”

Ставовите 22 и 23 стануваат ставови 23 и 24.

Член 3

Во членот 4 во точката 3 зборовите „и 1.19.“ се заменуваат со зборовите „и 1.10-а. и 1.19.“

Член 4

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-9198/1
6 октомври 2020 година
Скопје

Прв заменик на Претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Артан Гроби, с.р.**

3097.

Врз основа на член 38 ставови 3 и 4 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ
НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Друштвото за производство, трговија и услуги СТЕНЛЕЈ ДООЕЛ Свети Николе за земјоделско земјиште под долгогодишен насад со вкупна површина од 100000 м², кое се наоѓа на КП бр.1298-дел м.в. Средни Рид, катастарска култура нива, катастарска класа 6, запишано во Имотен лист бр.2469 катастарска општина Пехчево во сопственост на Република Северна Македонија.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува со времетраење до 18.11.2038 година.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-1364/1
6 октомври 2020 година
Скопје

Прв заменик на Претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Артан Груби**, с.р.

3098.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ
НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО
ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуалниот земјоделец ИЛИНКА Илинка Драги Савева с.Зрновци, за земјоделско земјиште со површина од 23704 м², кое се наоѓа на

дел-КП бр.5150/1, место викано Поповец, катастарска култура оризова нива, катастарска класа 1, запишано во Имотен лист бр.84109 катастарска општина Винаца во сопственост на Република Северна Македонија.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува во времетраење од пет години сметано од денот на влегувањето во сила на Договорот.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-1541/1
6 октомври 2020 година
Скопје

Прв заменик на Претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Артан Груби**, с.р.

3099.

Врз основа на член 58 став 1 од Законот за заштита на населението од заразни болести („Службен весник на Република Македонија“ бр.66/04, 139/08, 99/09, 149/14, 150/15 и 37/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРКИ ЗА
СПРЕЧУВАЊЕ НА ВНЕСУВАЊЕ И ШИРЕЊЕ НА
КОРОНАВИРУС COVID-19

Член 1

Во Одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на Коронавирус COVID-19 („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.62/20, 63/20, 64/20, 66/20, 70/20, 72/20, 92/20, 100/20, 107/20, 109/20, 119/20, 123/20, 125/20, 126/20, 134/20, 136/20, 140/20, 147/20, 153/20, 154/20, 156/20, 157/20, 163/20, 166/20, 169/20, 170/20, 175/20, 180/20, 181/20, 185/20, 190/20, 195/20, 201/20, 204/20, 208/20, 212/20, 215/20, 217/20, 226/20, 229/20, 235/20, 236/20 и 240/20), во член 1, став 1, во точката 1., во ставот 16, Прилогот број 52 – Алгоритам за постапување во училиштата во случај на појава на ученик со симптоми, сомнителен/позитивен на Коронавирус COVID-19 од Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство и од Министерството за образование и наука, се заменува со нов Прилог број 52, кој е даден во прилог и е составен дел на оваа одлука.

Во точката 14. ставовите 4, 5, 6 и 7 се бришат.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, освен одредбата од член 1 став 2 од оваа одлука која ќе се применува од 12 октомври 2020 година.

Бр. 44-2147/44
6 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

Прилог број 52

АЛГОРИТАМ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ ВО УЧИЛИШТАТА ВО СЛУЧАЈ НА ПОЈАВА НА УЧЕНИК СО СИМПТОМИ, СОМНИТЕЛЕН/ПОЗИТИВЕН НА COVID-19

Согласно епидемиолошката состојба со COVID-19 во државата, а следејќи ги досегашните практики и протоколи за постапување во услови на епидемија со COVID-19, во прилог следи алгоритам за постапување во училиштата во случај на појава на ученик со симптоми, сомнителен/позитивен на COVID-19.

Со цел спроведување на постапките дадени во алгоритмот потребно е секое училиште да се определи назначено одговорно лице за контакт со надлежниот Центар за јавно здравје!

ПОСТАПКА ПРИ ПОЈАВА НА ДЕТЕ СО СИМПТОМИ, СОМНИТЕЛНО НА COVID-19

Доколку ученик, за време на престој во училиште, развие покачена телесна температура над 37,5 °C и симптоми карактеристични на COVID-19 (малаксаност, кашлица, отежнато дишење, пролив, повраќање и др.) веднаш се изолира во посебна просторија за изолација во училиштето.

Додека ученикот е во изолација за него се грижи определено лице назначено од училиштето.

Назначеното одговорно лице од училиштето веднаш го известува и повикува родителот/старателот да дојде во училиштето.

Истото лице стапува во контакт со епидемиолошката служба во надлежниот Центар за јавно здравје и со матичниот доктор/педијатар на ученикот.

Во координација меѓу епидемиологот од епидемиолошката служба на надлежниот ЦЈЗ, матичниот лекар/педијатар и родителот/старателот на детето се одлучува за понатамошната дијагноза/тестирање/третман на ученикот.

Епидемиологот од надлежниот ЦЈЗ прави епидемиолошка проценка на ризик за можноста од проширување на инфекцијата во одделението/класот или целото училиште.

ПОСТАПКА ПРИ ПОЈАВА НА УЧЕНИК ПОЗИТИВЕН НА COVID-19

Епидемиологот од надлежниот ЦЈЗ/матичниот лекар на ученикот ги известува родителите/старателите и назначеното одговорно лице во училиштето за позитивниот резултат на ученикот.

Центарот за јавно здравје го известува Институтот за јавно здравје за позитивниот резултат на ученикот (особено за локацијата на училиштето и одделението/класот во кој престојува позитивниот ученик) со цел превземање на понатамошни епидемиолошки мерки за спречување на ширење на инфекцијата. ИЈЗ го известува ДСЗИ за позитивниот резултат на ученикот. Врз основа на тој резултат ДСЗИ го изготвува решението за домашна изолација на ученикот.

Матичниот лекар го добива позитивниот резултат за ученикот преку системот на Мој термин.

Назначеното одговорно лице во училиштето ги обезбедува следните податоци:

- Име/презиме, возраст на ученикот, адреса и место на живеење (клас во училиште) на ученикот потврден на COVID-19, со контакт телефон од родителите/старателите
- Список на учениците со име/презиме, возраст, адреса и место на живеење, со број за контакт од родителите/старателите од одделението/класот во кој ученикот престојува во училиштето и податоци за наставникот (име/презиме, возраст, адреса и место на живеење, со број за контакт) кој го води одделението со истите горенаведени податоци
- Дополнително, список на други наставници/вработени лица кои биле во контакт со потврдениот ученик

Списокот со контакти на потврдениот ученик ги доставува до епидемиолошката служба на надлежниот ЦЈЗ.

Епидемиологот од надлежниот ЦЈЗ врши проценка на ризик за можноста од проширување на инфекција од COVID-19 во училиштето (меѓу учениците и вработените), со тоа што учениците од одделението/класот во кој престојува позитивното дете, како блиски контакти задолжително одат во домашна изолација со решение од ДСЗИ. За наставниците и другите вработени во училиштето се прави поединечна проценка на ризик. За најдената состојба, појава на потврден случај на COVID-19 во училиштето и превземените мерки го известува Министерството за здравство, Институтот за јавно здравје и ДСЗИ.

Надлежниот епидемиолог организира спроведување на вонредна дезинфекција во училиштето.

Назначеното одговорно контакт лице го известува Министерството за образование и наука за појава на потврден случај на КОВИД-19 во училиштето.

Ученикот позитивен на SARS-CoV-2 продолжува во домашна изолација под здравствен надзор со решение од ДСЗИ. Неговата здравствената состојба ја следи матичниот лекар, или доколку се појави потреба се хоспитализира.

Родителите/старателите на детето позитивно на SARS-CoV-2 како блиски контакти одат во домашна изолација со решение од ДСЗИ.

ПОСТАПКА ВО СЛУЧАЈ НА УЧЕНИК ЗА КОЈ Е ДОКАЖАНО ДЕКА Е НЕГАТИВЕН НА SARS-COV-2

Ученикот кој бил сомнителн на COVID-19, а за кој е докажано со PCR тестирање дека е негативен на SARS-CoV-2, продолжува да го посетува училиштето и наставата со приложена потврда од матичениот лекар дека е во добра здравствена состојба и може да посетува училиште.

НАПОМЕНА: Контролата врз спроведување на воспоставениот протокол за работа на училиштата во услови на епидемија со COVID-19 ја врши Државниот санитарен и здравствен инспекторат на РСМ.

3100.

Врз основа на член 15 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19) и член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15, 215/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 153/19 и 261/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА - ВАРОВНИК НА ЛОКАЛИТЕТОТ „КО ЖЕЛИНО“ ОПШТИНА ЖЕЛИНО

Член 1

Концесијата за детални геолошки истражувања на минералната сировина се доделува во функција на вршење на детални геолошки истражувања на минералната сировина на локалитетот за кој се предлага доделување.

Со оглед на фактот дека правото за вршење на детални геолошки истражувања на минералната сировина се стекнува со доделување на концесија, како и дека се работи за истражување на минералната сировина, потребно е да се додели под концесија минералната сировина определена со оваа одлука.

Член 2

Како основни цели за доделување на концесијата за детални геолошки истражувања се создавање на услови за рамномерно истражување на минералната сировина и создавање услови за нејзина експлоатација.

Член 3

Предмет на концесијата е вршење на детални геолошки истражувања на минералната сировина - варовник на локалитетот „КО ЖЕЛИНО“ општина Желино.

Концесијата за детални геолошки истражувања од став 1 од овој член ќе се додели на понудувачот кој ќе успее да ги задоволи условите содржани во тендерската документација и јавниот повик.

Член 4

Постапката за доделување на концесијата за детални геолошки истражувања на минералната сировина ќе биде спроведена по пат на јавен повик со електронска аукција во рок од 360 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесија за детални геолошки истражувања, Владата на Република Северна Македонија на предлог на министерот за економија формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 120 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот. Тендерската документација на предлог на министерот за економија се доставува до Владата на Република Северна Македонија на одобрување.

По одобрување на тендерската документација за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина, Комисијата од став 2 на овој член во рок од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за концесии и јавно приватно партнерство.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 6.000,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-6042/1
6 октомври 2020 година
Скопје

Прв заменик на
Претседателот на Владата
на Република Северна Македонија,
м-р **Артан Груби**, с.р.

3101.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), а во врска со член 93 став 1 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.32/20), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Б5-ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС КО БЛАЦЕ КАЛЕ, ОПШТИНА ЧУЧЕР САНДЕВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Б5-хотелски комплекс КО Блаце Кале, општина Чучер Сандево.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Кататастарска класа
2868/3-Дел	Блаце Кале	Петорос	Нива	7
2869-Дел	Блаце Кале	Петорос	Нива	7
2868/2-Дел	Блаце Кале	Петорос	Нива	4
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				10644м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-7048/1
6 октомври 2020 година
Скопје

Прв заменик на
Претседателот на Владата
на Република Северна Македонија,
м-р **Артан Груби**, с.р.

3102.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), а во врска со член 93 став 1 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.32/20), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА И ИНСТАЛАЦИЈА НА ЕЛЕКТРОНСКИ СИСТЕМ ЗА НАПЛАТНИ СТАНИЦИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НАПЛАТНА СТАНИЦА ДЕМИР КАПИЈА, КО ДЕМИР КАПИЈА, ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба и инсталација на електронски систем за наплатни станици во Република Северна Македонија наплатна станица Демир Капија, КО Демир Капија, Општина Демир Капија.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена со вкупна површина од 15664м² ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
1157-дел	Демир Капија	Споменик	пасиште	3
1160-дел	Демир Капија	Споменик	пасиште	3
3275/1-дел	Демир Капија	Кош	дигез	0
924/2-дел	Демир Капија	Споменик	пасиште	3
926/2-дел	Демир Капија	Споменик	пасиште	3
927/2-дел	Демир Капија	Пченклин Дулки	пасиште	3
928/2-дел	Демир Капија	Пченклин Дулки	пасиште	3
932-дел	Демир Капија	Дулки	интензивно лозје	5
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				51400м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-7052/1
6 октомври 2020 година
Скопје

Прв заменик на Претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Артан Груби**, с.р.

3103.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), а во врска со член 93 став 1 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.32/20), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО ОСНОВНА КЛАСА НА НАМЕНА Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО САРАКИНО, ОПШТИНА ТЕТОВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со основна класа на намена Г2-лесна и загадувачка индустрија КО Саракино, Општина Тетово.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
755/4	Саракино	Рупа	ливада	5
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				10745м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-7057/1
6 октомври 2020 година
Скопје

Прв заменик на Претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Артан Груби**, с.р.

3104.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), а во врска со член 93 став 1 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.32/20), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ДРЖАВНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА БЕНЗИНСКА ПУМПНА СТАНИЦА СО ПРИДРУЖНИ И УСЛУЖНИ ОБЈЕКТИ НА МАГИСТРАЛЕН ПАТ М1 (А1-Е75) КО ТРЕМНИК, ОПШТИНА НЕГОТИНО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Државна урбанистичка планска документација за изградба на бензинска пумпна станица со придружни и услужни објекти на магистрален пат М1 (А1-Е75) КО Тремник, Општина Неготино.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 4024м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
3155-дел	Тремник	Село-а	нива	3
3216-дел	Тремник	Село-а	нива	2
3154/1	Тремник	Суво Грло	нива	3
3154/2	Тремник	Суво Грло	нива	3
3161	Тремник	Суво Грло	нива	2
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				16400м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-7060/1
6 октомври 2020 година
Скопје

Прв заменик на Претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Артан Груби**, с.р.

3105.

Врз основа на член 10 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА - МЕТАЛИЧНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ГОРНО КРАТОВО“ ОПШТИНА КРАТОВО

1. На Друштвото за трговија и услуги КАЛТУН МЕДДЕНЦИЛИК ДОО Скопје му се доделува концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минералната сировина - металични минерални сировини на локалитетот „Горно Кратово“ општина Кратово.

2. Површината на истражниот простор од точката 1 на оваа одлука изнесува $P = 6.41808 \text{ km}^2$ и е определена со координатни точки меѓусебно поврзани со прави линии, кои се дадени во следнава табела:

Точка	Координата X	Координата Y
T1	4661790	7598620
T2	4661790	7600400
T3	4659900	7600900
T4	4659130	7599600
T5	4659130	7597103
T6	4659460	7597097
T7	4659460	7598756
T8	4660530	7598756
T9	4660530	7597080

3. Концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од шест години.

4. Целта на вршењето на деталните геолошки истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални сировини и утврдување на рудните резерви на минералната сировина -металични минерални сировини на локалитетот „Горно Кратово“ општина Кратово.

5. Надоместокот за доделената концесија за детални геолошки истражувања во износ од 120.000,00 денари субјектот од точка 1 на оваа одлука е должен да го плати во рок од седум дена пред склучување на Договорот за концесија.

6. Рокот за поднесување на Елаборат за извршените детални геолошки истражувања на минералната сировина е 120 дена по истекот на концесијата или по завршување на деталните геолошки истражувања.

7. Како почеток на концесијата за детални геолошки истражувања ќе се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

8. Надзор над спроведување на концесијата ќе врши Министерството за економија.

9. Во име на Владата на Република Северна Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-7591/1-19
6 октомври 2020 година
Скопје

Прв заменик на
Претседателот на Владата
на Република Северна Македонија,
м-р **Артан Груби**, с.р.

3106.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), а во врска со член 93 став 1 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.32/20), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ПРИКЛУЧОК И ПРИСТАПЕН ПАТ ДО МХЕЦ ОСТРИЛСКА СО РЕФ.БР.235 КО ОСТРИЛЦИ, ОПШТИНА КРУШЕВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на приклучок и пристапен пат до МХЕЦ Острилска со реф.бр.235 КО Острилци, општина Крушево.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 242м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
4051-дел	Острилци	Стојкоски Отраѓе	пасиште	4
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				1228 м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-7686/1
6 октомври 2020 година
Скопје

Прв заменик на
Претседателот на Владата
на Република Северна Македонија,
м-р **Артан Груби, с.р.**

3107.

Врз основа на член 85 став (5) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16, 190/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ
НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА
ОПШТИНА ВАЛАНДОВО

Член 1

Со оваа одлука на Општина Валандово се дава право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија, на ГП бр. 11.03, кое претставува дел од КП.бр. 2126/1 со површина од 1747 м2, градежно неизградено земјиште, КО Јосифово, запишано во Имотен лист бр. 1222 согласно Извод од Урбанистички план за село Јосифово, број 12-831/3 од 19.8.2019 година, донесен со Одлука на Советот на Општина Валандово, бр.08-98/8 од 2.8.2019 година, за изградба на објект со намена В2-здравство и социјална заштита.

Член 2

Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8232/1
6 октомври 2020 година
Скопје

Прв заменик на Претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Артан Груби, с.р.**

3108.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВARI НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на следните движни ствари:

Реден бр.	Назив на движна ствар	Тип (модел)	Количина (парче)
1	Авионски снимки (5780 слики кои ја покриваат цела територија)	TIFF формат	1
2	Дигитален модел на терен-ДТМ (205 карти кои ја покриваат цела територија)	ESRI grid – binary, GeoTIFF, ASCII формат	1
3	Ортофото карта - RGB (205 карти кои ја покриваат цела територија)	ECW, GeoTIFF формат	1
4	Ортофото карта - CIR (205 карти кои ја покриваат цела територија)	ECW, GeoTIFF формат	1
5	Дигитализација на иницијален СИЗП слој	SHR формат	1
6	Дигитализација на референтен СИЗП слој	SHR формат	1
7	Надгледан СИЗП софтвер (со вклучен изворен код)	Наменски GIS софтвер	1
8	Нов ФАДН софтвер (со вклучен изворен код)	Наменски ФАДН софтвер	1
9	Нов ЕРЗСС софтвер (со вклучен изворен код)	Наменски ЕРЗСС софтвер	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење, без надомест, на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8418/1
6 октомври 2020 година
Скопје

Прв заменик на
Претседателот на Владата
на Република Северна Македонија,
м-р **Артан Груби, с.р.**

3109.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВARI НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на следните движни ствари:

1) Физибилити студија и други технички документи и тоа:

- Извештај за преглед на постојната физибилити студија и модел на транспорт;
- План за моделирање на транспорт;
- Извештај за собирање на податоци;
- Програма за истражување (релевантна за земјата корисник) - геодетско и геотехничко истражување;
- Извештај за моделирање на транспорт;
- Извештај за проценка на трошоците и
- Извештај за трошоците и придобивките;

2) Студија за изводливост и други технички документи и тоа:

- Извештај за ажурирање на анализите за изводливост;
- Ажурирање на Извештајот за оценка на влијанието врз животната средина и социјалните прашања;
- Стратегија за набавка и Извештај за идеен проект (релевантни за земјата корисник) и
- Стратегија за набавка и Извештај за идеен проект (релевантни за Република Бугарија);

3) Идејни и основни проекти и тоа:

- Нацрт на основен проект за постојан колосек, градежни објекти, станици и електрификација за Дел 3;
- Финален основен проект за постојан колосек, градежни објекти, станици и електрификација за Дел 3;
- Финален основен проект за основен проект за прекуграничен тунел „Деве Баир“ и дел од постојан колосек лоциран на територијата на Република Бугарија;
- Нацрт на идејни проекти за сигнализација, ETCS-1 и телекомуникација (СТС) за Дел 3;
- Финални идејни проекти за сигнализација, ETCS-1 и телекомуникација (СТС) за Дел 3;
- Финален основен проект (и) за електрификација на деловите 1 и 2 и
- Финални идејни проекти за GSM-R за сите 3 секции (од Куманово и границата со Бугарија);

4) Технички делови на тендерската документација и тоа:

- Нацрт на општата техничка спецификација - Том 3 за единечна цена / FIDIC Red Book договори;
- Нацрт на општите барања на работодавачот/и - Том 3 за паушални договори / FIDIC Yellow Book договори;
- Технички делови на тендерски документи за градежни работи на постојан колосек, градежни објекти, станици и електрификација за Дел 3;
- Технички делови од тендерските документи за градежни работи за електрификација на секциите 1 и 2;
- Технички делови на тендерски документи за работи за сигнализација, ETCS-1 и телекомуникација (СТС) за Дел 3;
- Технички делови од тендерски документи за работи за GSM-R за сите 3 секции (од Куманово и граница со Бугарија) и

5) Податоци за предмер и пресметки и поврзани единечни трошоци и тоа база на податоци за сите ставки вклучени во BoQ и поврзани единечни трошоци во електронска форма - оригинални датотеки за уредување.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија- Скопје.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија- Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8420/1
6 октомври 2020 година
Скопје

Прв заменик на Претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Артан Груби**, с.р.

3110.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижни ствари кои се наоѓаат на КП бр. 5450, КО Крушево, ул. „Никола Гуровик“ б.б. во Крушево и тоа:

- зграда 1, намена на зградата и друг објект В4-10, влез 1, кат 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 167 м²;
- зграда 1, намена на зградата и друг објект В4-10, влез 1, кат 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ХС, со внатрешна површина од 17 м² и
- зграда 1, намена на зградата и друг објект В4-10, влез 1, кат 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда Х, со внатрешна површина од 26 м², во корист на Република Северна Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8607/1
6 октомври 2020 година
Скопје

Прв заменик на Претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Артан Груби**, с.р.

3111.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕ-
НОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО
КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижни ствари кои се наоѓаат на КП бр. 940, КО Небрегово, место викано Село, во с.Небрегово и тоа:

- зграда 1, намена на зграда и друг објект ВЗ-3, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 141 м²;

- зграда 1, намена на зграда и друг објект ВЗ-3, влез 1, кат 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 58 м²;

- зграда 1, намена на зграда и друг објект ВЗ-3, влез 1, кат 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 5 м²;

- зграда 2, намена на зграда и друг објект ВЗ-10, влез 1, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда П, со внатрешна површина од 12 м² и

- зграда 2, намена на зграда и друг објект ВЗ-10, влез 2, кат ПР, намена на посебен/заеднички дел од зграда П, со внатрешна површина од 17 м²,

во корист на Република Северна Македонија во катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8608/1
6 октомври 2020 година
Скопје

Прв заменик на Претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Артан Груби**, с.р.

3112.

Врз основа на член 15 став (21) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗАПОЧНУ-
ВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ
ИСТРАЖУВАЊА

1. Со оваа одлука се одбива Иницијативата за започнување на постапката за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералната сировина – мермер на локалитетот „Габосово Рамниште“ Општина Прилеп, поднесена од страна на Друштвото за производство, трговија и услуги АЛМАРКО МИНЕРАЛИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје бр.24-4870/1 од 10.10.2017 година, бидејќи од Министерство за животна средина и просторно планирање (Управа за животна средина) е добиено негативно мислење бр.11-1908/6 од 17.4.2018 година, со образложение дека локалитетот „Габосово Рамниште“ во поголем дел навлегува во границите на подрачјето „Плетварски Козјак“ кое е пред-

ложено за заштита од категоријата Научно истражувачки природен резерват. Исто така подрачјето „Плетварски Козјак“ согласно Предлог-репрезентативната мрежа на заштитени подрачја поддржана од програмата за развој на Обединетите Нации-УНДП и Глобалниот Еколошки фонд – ГЕФ, претставува идентификувано подрачје за заштита од категорија – Парк на природата.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-9266/1-19
6 октомври 2020 година
Скопје

Прв заменик на
Претседателот на Владата
на Република Северна Македонија,
м-р **Артан Груби**, с.р.

3113.

Врз основа на член 5 од Законот за основање на Агенција за промоција и поддршка на туризмот во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.103/08, 156/10, 59/12, 187/13, 41/14 и 83/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе

ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРО-
МОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ ЗА 2020
ГОДИНА

Член 1

Во Програмата за промоција и поддршка на туризмот за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.278/19 и 166/20), во членот 1 став 2 износот „81.792.000,00“ се заменува со износот „78.642.704,00“, износот „19.800.000,00“ се заменува со износот „18.642.704,00“, а износот „1.992.000,00“ се брише.

Член 2

Во членот 2 точка а) во воведната реченица износот „7.871.000,00“ се заменува со износот „7.635.364,00“.

Во потточката 1 износот „5.677.000,00“ се заменува со износот „5.941.364,00“.

Потточката 7 се брише.

Во точката в) износот „8.476.000,00“ се заменува со износот „8.008.269,00“.

Член 3

Во членот 3 износот „62.000.000,00“ се заменува со износот „61.546.071,00“, а износот „2.000.000,00“ се заменува со износот „1.546.071,00“.

Член 4

Членот 4 се брише.

Член 5

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8044/1
6 октомври 2020 година
Скопје

Прв заменик на Претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Артан Груби**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

3114.

Врз основа на член 128 став 1 алинеја 4 од Законот за полиција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 114/06, 6/09, 145/12, 41/14, 33/15, 31/16, 106/16, 120/16, 21/18 и 64/18), министерот за внатрешни работи донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОСТАВОТ, КВАЛИТЕТОТ И КРОЈОТ НА УНИФОРМАТА И ОЗНАКИТЕ НА УНИФОРМАТА НА ПОЛИЦИЈАТА

Член 1

Во Правилникот за составот, квалитетот и кројот на униформата и ознаките на униформата на Полицијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 171/16 и 237/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 55/19, 111/19, 163/19, 250/19, 270/19, 75/20, 173/20 и 219/20), во член 3 точка 9 потточка 9.1 во потточката 9.1.1 Табелата бр. 16 се заменува со нова Табела бр. 16, која гласи:

„Табела бр. 16

Својство	Метода на испитување	Барање	Дозволено отстапување
Боја темно сина: (визуелно)	Визуелно	PANTONE 19- 4013 TP	/
Површинска маса:	MKC EN 12127	230 g/m ²	±5 %
Конструкција (густина на ткаење): - низови - редови	MKC EN 14971	12 котелци/cm 28 котелци/cm	±5 % ±5 %
Квантитативна хемиска анализа (суровински состав): - памук / полиестер	MKC EN ISO 1833	60 / 40%	±3 %
Должинска маса (финост) на предивото	MKC EN ISO 2060	Nm 40/1	±10 %
Промена на димензии при перење на 40 °C: - должина / ширина	MKC EN ISO 5077	±4,0 / ± 2,0%	максимум
Отпорност на пилинг:	MKC EN ISO 12945-2	оцена: 4	минимум
Постојаност на боја на триење: - суво / мокро	MKC EN ISO 105-X12	4 / 4	минимум
Постојаност на боја на пот (кисел/алкален):	MKC EN ISO 105-E04	4 / 4	минимум
Постојаност на боја на перење на 40 °C:	MKC EN ISO 105-C10	4 / 4-5	минимум

Напомена: Својствата се испитуваат според наведениот стандард или со негов еквивалент.“

Член 2

Во член 4 точка 4 во потточката 4.5 Табелата бр. 37-ѓ се заменува со нова Табела бр. 37-ѓ, која гласи:

„Табела бр. 37-ѓ

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ									
ОЗНАКА И ОПИС НА МЕРКАТА	ГОЛЕМИНИ								Дозволено отстапување
	34	36	38	40	42	44	46	48	
Обем на струк во закопчана состојба	68	72	76	80	84	88	92	98	± 1,0 cm
Обем-на висината на колковите	90	94	98	102	106	110	114	118	± 1,0 cm
Должина без коланот	60	60	63	63	66	66	70	70	± 1,0 cm

Табелата на мерки се однесува за здолниште за среден нормален стас. “

Во точка 8 потточка 8.1 во потточката 8.1.1 Табелата бр. 42 се заменува со нова Табела бр. 42, која гласи:

„Табела бр. 42

Својство	Метода на испитување	Барање	Дозволено отстапување
Боја темно сина: (визуелно)	Визуелно	PANTONE 19- 4013 TP	/
Површинска маса:	MKC EN 12127	230 g/m ²	±5 %
Конструкција (густина на ткаење): - низови - редови	MKC EN 14971	12 котелци/cm 28 котелци/cm	±5 % ±5 %
Квантитативна хемиска анализа (суровински состав): - памук / полиестер	MKC EN ISO 1833	60 / 40%	±3 %
Должинска маса (финост) на предивото	MKC EN ISO 2060	Nm 40/1	±10 %
Промена на димензии при перење на 40 °C: - должина / ширина	MKC EN ISO 5077	±4,0 / ± 2,0%	максимум
Отпорност на пилинг:	MKC EN ISO 12945-2	оцена: 4	минимум
Постојаност на боја на триење: - суво / мокро	MKC EN ISO 105-X12	4 / 4	минимум
Постојаност на боја на пот (кисел/алкален):	MKC EN ISO 105-E04	4 / 4	минимум
Постојаност на боја на перење на 40 °C:	MKC EN ISO 105-C10	4 / 4-5	минимум

Напомена: Својствата се испитуваат според наведениот стандард или со негов еквивалент.“


Во потточката 8.3 Табелата бр. 42-в се заменува со нова Табела бр. 42-в, која гласи:

„Табела бр. 42-в

Мерките се изразени во сантиметри и важат за готов производ							
ОЗНАКА НА МЕРКАТА	36	38	40	42	44	46	48
A	65	67	69	71	73	75	77
B	43	46	49	52	55	58	61
C	22	22	22	22	22	23	24
D	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5
E	11	11	12	13	14	15	16
F	19	20	21	22	23	24	25
G	15	15	15,5	16	16,5	17	17,5
I	2	2	2	2	2	2	2

Потточката 8.3.1 се менува и гласи:

„8.3.1 Ознаки на мерки за маица со кратки ракави



- A) Должина на маица
- B) ½ Обем на гради
- C) Должина на ракав
- D) Длабочина на вратниот изрез
- E) Ширина на рамо
- F) Длабочина на отворот на ракавот
- G) ½ Ширина на ракав
- I) Ширина на пораб“

Член 3

Во член 5 став 2 точка 1 во потточката 1.1.1 Табела-бр. 49 се заменува со нова Табела бр. 49, која гласи:

„Табела бр. 49

Својство	Метода на испитување	Барање	Дозволено отстапување
Боја	Визуелно	Темно сина PANTONE 19- 4013 TP	/
Квантитативна хемиска анализа (суровински состав): - надворешна ткаенина - мембрана - внатрешна плетенина (филц)	MKC EN ISO 1833	100% полиестер 100% полиуретан 100% полиестер	/
Конструкција (густина на ткаење): - основа - јаток	MKC EN 1049-2	36 жици/cm 48 жици/cm	±10 % ±10 %
Површинска маса:	MKC EN 12127	270 g/m ²	±10 %
Прекидна јачина: - основа - јаток	MKC EN ISO 1421	70 dN 30 dN	минимум
Отпорност на абее на надворешна ткаенина: 50000 циклуси	MKC EN ISO 12947-2	без појава на дупка	/
Отпорност на пилинг на надворешна ткаенина: 2000 циклуси	MKC EN ISO 12945-2	4	минимум
Водоодбојност (спреј тест):	MKC EN ISO 4920	оцена: 5 (100)	/
Пропустливост на водена пара:	MKC EN ISO 11092	9 m ² Pa/W	максимум
Маслоодбојност:	MKC EN ISO 14419	оцена: 4-5	минимум
Промена на димензии при перење на 40 °C: - основа -јаток	MKC EN ISO 5077	± 3,0% ± 3,0%	максимум
Постојаност на боја -пот-алкален/кисел, -триење-мокро/суво, -перење на 40 °C, -хемиско чистење, -светло	MKC EN ISO 105-E04 MKC EN ISO 105-X12 MKC EN ISO 105-C03 MKC EN ISO 105-D01 MKC EN ISO 105-B02	4/4/4 4/3-4 4/4/4 4/4 5	минимум

Напомена: Својствата се испитуваат според наведениот стандард или со негов еквивалент.“

Во потточката 1.2 зборовите „со димензии 105 x 32 cm“ се заменуваат со зборовите „со димензии 10,5 x 3,2 cm“, а зборовите „со димензии 95 x 115 cm“ се заменуваат со зборовите „со димензии 9,5 x 11,5 cm“.

Во точка 2 потточка 2.2 во потточката 2.2.1 Табела-бр. 53 се заменува со нова Табела бр. 53, која гласи:

„Табела бр. 53

Својство	Метода на испитување	Барање	Дозволено отстапување
Боја	Визуелно	Темно сина PANTONE 19-4013 TP	/
Квантитативна хемиска анализа (суровински состав): -памук -полиамид	MKC EN ISO 1833	50% 50%	±10 %
Финоста на предивото: - основа - јаток	MKC ISO 7211-5	15x2 tex 15x2 tex	±10 %
Преплетка	декомпозиција	рип-стоп (7 ± 1 mm x 7 ± 1 mm)	/
Конструкција (густина на ткаење): - основа - јаток	MKC EN 1049-2	39 жици/cm 21 жици/cm	±10 % ±10 %
Површинска маса:	MKC EN 12127	190 g/m ²	±10 %
Прекидна јачина: - основа - јаток	MKC EN ISO 13934-1	80 dN 40 dN	минимум
Прекидно издолжување: - основа - јаток	MKC EN ISO 13934-1	20 % 15 %	минимум
Отпорност на абее: 40000 циклуси	MKC EN ISO 12947-2	без создавање дупка	/
Агол на опривок, по туткање по 5 минути:	MKC EN EN 22313	90°	минимум
Водоодбојност (спреј тест):	MKC EN ISO 4920	оцена: 5 (100)	/
Маслоодбојност:	MKC EN ISO 14419	оцена: 5	/
Отпорност на пилинг-2000 циклуси:	ISO 12945-2	оцена: 4-5	минимум
Промена на димензии при перење на 60 °C: - основа -јаток	MKC EN ISO 5077	± 2,0% ± 2,0%	максимум
Постојаност на боја -пот-алкален/кисел, -триење суво / мокро, -перење на 60 °C, -хемиско чистење, -светло	MKC EN ISO 105-E04 MKC EN ISO 105-X12 MKC EN ISO 105-C03 MKC EN ISO 105-D01 MKC EN ISO 105-B02	4/4/4 4/3-4 4/4/4 4/4 5-6	минимум

Напомена: Својствата се испитуваат според наведениот стандард или со негов еквивалент.“

Во точка 4 во потточката 4.2 зборовите „со димензии 105 x 32 mm cm“ се заменуваат со зборовите „со димензии 10,5 x 3,2 cm“, а зборовите „со димензии 95 x 115 mm cm“ се заменуваат со зборовите „со димензии 9,5 x 11,5 cm“.

Во делот „Напомена:“ зборовите „изнесува ± 5“ се заменуваат со зборовите „изнесува ± 5%“.

Во точка 5 потточка 5.1 во потточката 5.1.1 Табела-бр. 63 се заменува со нова Табела бр. 63 која гласи:

„Табела бр. 63

Својство	Метода на испитување	Барање	Дозволено отстапување
Боја	Визуелно	Темно сина PANTONE 19- 4013 TP	/
Квантитативна хемиска анализа (суровински состав):	MKC EN ISO 1833	60% -памук 40% полиестер	±10 %
Преплетка	декомпозиција	Рип-стоп (7 ± 1 mm x 7 ± 1 mm)	±10 %
Конструкција (густина на ткаење): - основа - јаток	MKC EN 1049-2	36 жици/cm 21 жици/cm	±10 % ±10 %
Површинска маса:	MKC EN 12127	200 g/m ²	±10 %
Прекидна јачина: - основа - јаток	MKC EN ISO 13934-1	80 dN 60 dN	минимум
Прекидно издолжување: - основа - јаток	MKC EN ISO 13934-1	12 % 20 %	минимум
Отпорност на пилинг: 2000 циклуси	MKC EN ISO 12945-2	4	минимум
Отпорност на абее: 20000 циклуси	MKC EN ISO 12947-2	без појава на дупка	/
Водоодбојност (спреј тест):	MKC EN ISO 4920	оцена: 5 (100)	/
Маслоодбојност:	MKC EN ISO 14419	оцена: 5	/
Промена на димензии при перење на 40 °C: - основа -јаток	MKC EN ISO 5077	± 2,0% ± 2,0%	максимум
Постојаност на боја -пот-алкален/кисел, -триење-мокро/суво, -перење на 40 °C, -хемиско чистење, -светло	MKC EN ISO 105-E04 MKC EN ISO 105-X12 MKC EN ISO 105-C03 MKC EN ISO 105-D01 MKC EN ISO 105-B02	4/4/4 4/3-4 4/4/4 4/4 5-6	минимум

Напомена: Својствата се испитуваат според наведениот стандард или со негов еквивалент.“

Во потточката 5.2 во потточката 5.2.1 Табелата бр. 63 в се заменува со нова Табела бр. 63 - в која гласи:

„Табела бр. 63 - в

Својство	Метода на испитување	Барање	Дозволено отстапување
Боја	Визуелно	Темно сина PANTONE 19- 4013 TP	/
Квантитативна хемиска анализа (суровински состав) на ткаенина: - полиестер	MKC EN ISO 1833	100%	/
Преплетка	декомпозиција	кепер 2/1	/
Квантитативна хемиска анализа (суровински состав) на функционален слој PTFE мембрана - полиуретан	MKC EN ISO 1833	100%	/
Површинска маса:	MKC EN 12127	190 g/m ²	±10 %
Прекидна јачина на: - основа - јаток	MKC EN ISO 13934-1	90 dN 80 dN	минимум
Прекидно издолжување: - основа - јаток	MKC EN ISO 13934-1	12 % 20 %	минимум
Отпорност на пилинг: 2000 циклуси	MKC EN ISO 12945-2	4	минимум
Отпорност на абее: 20000 циклуси	MKC EN ISO 12947-2	без појава на дупка	/
Водоодбојност (спреј тест):	MKC EN ISO 4920	оцена: 5 (100)	/
Маслоодбојност:	MKC EN ISO 14419	оцена: 5	/
Промена на димензии при перење на 40 °C: - основа -јаток	MKC EN ISO 5077	± 2,0% ± 2,0%	максимум
Постојаност на боја -пот-алкален/кисел, -триење-суво / мокро, -перење на 40 °C, -хемиско чистење, -светло	MKC EN ISO 105-E04 MKC EN ISO 105-X12 MKC EN ISO 105-C03 MKC EN ISO 105-D01 MKC EN ISO 105-B02	4/4/4 4-5/4 4/4/4 4/4 5-6	минимум

Напомена: Својствата се испитуваат според наведениот стандард или со негов еквивалент.“

Член 4

Во член 24 ставот 2 се менува и гласи:

„Составот, квалитетот и кројот на: зимската летачка јакна N-3 В и заштитниот комбинезон Buoyant Suit Type V PFD се утврдени согласно стандардот MIL STD.“

Во ставот 5 по зборовите „дводелен летен комбинезон“ се додаваат зборовите „и зимски едноделен комбинезон“.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 13.1-79022/1
7 октомври 2020 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Оливер Спасовски, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

3115.

Врз основа на член 191 став (4), а во врска со член 241 став (2) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19) и член 9 став (4) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа („Службен весник на Република Северна Македонија“, бр.116/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 5 октомври 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. Во Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија УП1 бр. 08-01/18 („Службен весник на Република Македонија“, бр.15/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.110/19 и 9/20) во точката 2 алинеја 5 се

менува бројот на ветерните турбини и моќноста на турбината на ветерната електроцентрала „Ветро Парк Богословец“ при што зборовите „10 ветерни турбини со моќност на турбина од 3600 kW“ се менуваат со зборовите „8 ветерни турбини со моќност на турбина од 4500 kW“.

2. Ова решение се доставува до барателот, Министерството за економија, Министерството за животна средина и просторно планирање, Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија, Операторот на пазарот на електрична енергија и Операторот на електропреносниот систем.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 08-01/18
5 октомври 2020 година
Скопје

Претседател
на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија,
Марко Бислимоски, с.р.

Në bazë të nenit 191, paragrafi (4), e në lidhje me nenin 241 paragrafi (2) të Ligjit të Energjetikës* („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ nr. 96/18 dhe „Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr. 96/19) dhe nenit 9, paragrafi (4) të Rregullores së Prodhuesve Preferencial, që Përdorin Tarifë Preferenciale („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr. 116/19), Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e mbajtur më 5 tetor 2020, solli

AKTVENDIM

PËR NDRYSHIMIN E AKTVENDIMIT PËR MARRJEN E STATUSIT TË PËRKOHSHËM TË PRODHUESIT PREFERENCIAL TË ENERGJISË ELEKTRIKE TË PRODHUAR NGA BURIMET E RINOVUESHME TË ENERGJISË

1. Në Aktvendimin për Marrjen e Statusit të Përkohshëm të Prodhuesit Preferencial të Energjisë Elektrike të Prodhuar nga Burimet e Rinovueshme të Energjisë PA1 nr. 08-01/18 („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“, nr. 15/18 dhe „Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr. 110/19 dhe 9/20) në pikën 2 nënpika 5, ndryshohet numri i turbinave të erës

dhe fuqia e turbinës së centralit elektrik të erës "Vetro Park Bogoslovec" me çka fjalja "10 turbina të erës me fuqi të turbinës prej 3600 kW" zëvendësohet me fjalinë "8 turbina të erës me fuqi të turbinës prej 4500 kW".

2. Ky aktvendim i dërgohet parashtruesit, Ministrisë së Ekonomisë, Ministrisë së Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, Agjencisë së Energjetikës së Republikës së Maqedonisë së Veriut, Operatorit të Tregut të Energjisë Elektrike dhe Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike.

3. Ky aktvendim hyn në fuqi ditën e miratimit të tij dhe publikohet në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut" si dhe në faqen e internetit të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Kryetari

i Komisionit Rregullator i

Energjetikës

PA1 nr. 08-01/18

5 tetor 2020

Shkup

dhe i Shërbimeve të Ujit të

Republikës Maqedonisë së Veriut,

Марко Бислимоски, d.v.

3116.

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија бр.96/19) и член 13 од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 51/19, 54/19, 214/19 и 114/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, на седница-та одржана на 5 октомври 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство на електрична енергија од обновливи извори МГИ Енергетика ДОО Скопје му се издава лиценца за вршење на енергетската дејност трговија со електрична енергија.

2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија е дадена во Прилог, којшто е составен дел на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 12-166/20
5 октомври 2020 година
Скопје

Претседател
на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија,
Марко Бислимоски, с.р.

Прилог:

ЛИЦЕНЦА

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Назив и седиште на носителот на лиценцата
Друштво за производство на електрична енергија од обновливи извори МГИ Енергетика ДОО Скопје, со седиште на ул. Петар Ацев бр.7, Скопје-Аеродром, Република Северна Македонија

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата: Трговија со електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата: 5 октомври 2020 година

4. Датум на важење на лиценцата: 5 октомври 2030 година

5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-ТРГ-443-2020

6. Единствен матичен број: 7435223

7. Единствен даночен број: 403202545937

8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Како трговија со електрична енергија во смисла на оваа лиценца, се смета купување на електрична енергија во Република Северна Македонија или странство, заради продажба на други трговци, снабдувачи, операторот на електропреносниот систем, операторот на електродистрибутивниот систем, потрошувачи на електрична енергија што ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазар на електрична енергија, како и продажба во странство.

9. Подрачје на кое ќе се врши дејноста

Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши на целата територија на Република Северна Македонија и странство.

10. Општи обврски за носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен:

- на операторот на електропреносниот систем и операторот на пазарот на електрична енергија навремено да им ги доставува информациите за количините на електрична енергија и соодветните временски распореди од сите договори за купопродажба на електрична енергија, како и од договорите за прекугранични трансакции преку електропреносната мрежа во согласност со правилата за пазар на електрична енергија и правилата за доделување на прекугранични преносни капацитети,

- во случаите кога врши прекугранични трансакции на електрична енергија, за електричната енергија за која се обврзал да ја испорача на своите потрошувачи, е должен да закупи доволен прекуграничен електропреносен и/или електродистрибутивен капацитет во согласност со Законот за енергетика* и прописите и правилата донесени врз основа на Законот за енергетика*,

- да обезбеди доверливост на податоците и количините на испорачаната електрична енергија до потрошувачите,

- врз основа на мерењата за потрошената електрична енергија извршени од операторот на соодветниот систем, на своите потрошувачи им фактурира за испорачаната електрична енергија по договорената цена, при што во фактурата за потрошувачите директно приклучени на електропреносниот систем го вклучува и надоместокот на електрична енергија од обновливи извори на енергија произведена од повластени производители кои користат повластена тарифа. Ако носителот на лиценцата има склучено договор со операторот на електродистрибутивниот систем во фактурата за испорачаната електрична енергија го вклучува и надоместокот за користење на електродистрибутивниот систем,

- обезбеди непречена и континуирана испорака на електрична енергија согласно договорите за купопродажба на електрична енергија,

- доставува податоци и информации согласно Правилникот за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија,

- да води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,

- доставува известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија со електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа,

- овозможи непосреден увид по барање на Регулаторната комисија за енергетика, во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци.

11. Обврска за доставување на годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 31 март во тековната година да достави годишен извештај за финансиското и деловното работење во претходната година.

Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1. набавена и продадена количина на електрична енергија во текот на годината,
2. годишна завршна сметка со сите прилози,
3. кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,
4. обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на дејноста.

12. Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика* и Правилникот за лиценци.

13. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Ако носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика* и Правилникот за лиценци.

Në bazë të nenit 24, paragrafi (1), pika 1, nënpika 17 të Ligjit të Energjetikës* ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 96/18) dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 96/19) dhe nenit 13 të Rregullores së Licencave ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 51/19, 54/19, 214/19 dhe 114/20), Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 5 tetor 2020, miratoi

V E N D I M

PËR LËSHIMIN E LICENCËS SË KRYERJES SË VEPRIMTARISË ENERGETIKE, TREGTI ME ENERGI ELEKTRIKE

1. Shoqërisë së Prodhimit të Energjisë Elektrike nga Burimet e Rinovueshme MGI "Energetika" SHPK, i lëshohet licenca e kryerjes së veprimtarisë energjetike, tregti me energji elektrike.

2. Licenca e kryerjes së veprimtarisë energjetike, tregti me energji elektrike është dhënë në shtojcë, e cila është pjesë përbërëse e këtij vendimi.

3. Ky vendim hyn në fuqi në datën e miratimit të tij dhe botohet në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut" dhe në faqen e internetit të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

PA1 nr. 12-166/20
5 tetor 2020
Shkup

Kryetari
i Komisionit Rregullator i
Energjetikës
dhe i Shërbimeve të Ujit të
Republikës Maqedonisë së Veriut,
Марко Бислимоски, d.v.

Shtojcë:

L I C E N C Ë

E KRYERJES SË VEPRIMTARISË ENERGETIKE, TREGTI ME ENERGI ELEKTRIKE

1. Emri dhe selia e bartësit të licencës:

Shoqëria e Prodhimit të Energjisë Elektrike nga Burimet e Rinovueshme MGI "Energetika" SHPK, Shkup, me seli në rr. "Petar Acev" nr.7, Shkup - Aerodrom, Republika e Maqedonisë së Veriut

2. Veprimtaria energjetike për të cilën lëshohet licenca: Tregti me energji elektrike

3. Data e lëshimit të licencës: 5 tetor 2020

4. Data e skadimit të licencës: 5 tetor 2055

5. Numri evidentues i licencës së lëshuar: EE-TPG-443-2020

6. Numri amzë: 7435223

7. Numri tatimor: 403202545937

8. Lloji dhe volumi i veprimtarisë energjetike, që do të kryhet

Si tregti me energji elektrike sa i përket kësaj licence, konsiderohet blerja e energjisë elektrike në Republikën e Maqedonisë së Veriut apo jashtë vendit, me qëllim të shitjes te tregtarët e tjerë, furnizuesit e tjerë, operatori i sistemit elektrotransmetues, operatori i sistemit të shpërndarjes së energjisë elektrike, konsumatorët e energjisë elektrike, të cilët i plotësojnë kushtet e pjesëmarrjes së pavarur në tregun e energjisë elektrike, si dhe shitjen jashtë vendit.

9. Rajoni ku do të kryhet veprimtaria

Veprimtarinë energjetike, tregti me energji elektrike, bartësi i licencës do ta kryejë në të gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe jashtë vendit.

10. Obligimet e përgjithshme të bartësit të licencës

Bartësi i licencës është i obliguar që:

- operatorit të sistemit të elektrotransmetimit dhe operatorit të tregut të energjisë elektrike, t'ju dërgojë informata me kohë për sasitë e energjisë elektrike dhe oraret kohore përkatëse nga të gjitha kontratat e shitblerjes së energjisë elektrike, si dhe kontratat e transkacioneve tejkufitare, përmes rrjetit të elektrotransmetimit në përputhje me rregullat e tregut të energjisë elektrike dhe rregullat e shpërndarjes të kapaciteteve tejkufitare transmetuese,

- në rastet kur kryhen transaksione tejkufitare të energjisë elektrike, për energjinë elektrike, për të cilën ka marrë obligim ta dorëzojë te konsumatorët e tij, duhet të marrë me qira kapacitet të mjaftueshëm tejkufitar elektrotransmetues dhe/ose të shpërndarjes së energjisë elektrike, në përputhje me Ligjin e Energjetikës* dhe rregullat dhe dispozitat e miratuara në bazë të Ligjit të Energjetikës*.

- të sigurojë besueshmërinë e të dhënave dhe të sasive të energjisë elektrike të dorëzuar deri te konsumatorët,

- në bazë të matjeve të energjisë elektrike të shpenzuar, të kryera nga operatori i sistemit përkatës, konsumatorëve të tij t'u faturon për energjinë elektrike, të dërguar sipas çmimit të dakorduar, me çka fatura e konsumatorëve e lidhur direkt në sistemin elektrotransmetues përfshin edhe kompensimin e energjisë elektrike, nga burimet e rinovueshme të energjisë së prodhuar nga prodhuesit, të cilët përdorin tarifë preferenciale. Nëse bartësi i licencës ka lidhur kontratë me operatorin e sistemit të shpërndarjes së energjisë elektrike, në faturën e energjisë elektrike të dorëzuar e përfshin edhe kompensimin për përdorimin e sistemit të shpërndarjes së energjisë elektrike,

- të sigurojë dërgesë të papenguar dhe të vazhdueshme të energjisë elektrike në përputhje me kontratat e shitblerjes së energjisë elektrike,

- të dërgojë të dhëna dhe informata në përputhje me Rregulloren e Mënyrës dhe të Procedurës së Ndjekjes së Funksionimit të Tregjeve të Energjisë,

- të udhëheqë kontabilitet të veçantë të secilës veprimtari energjetike veçmas, që e kryen apo të veprimtarive tjera që i kryen,

- të dërgojë njoftime për të gjitha rrethanat, ngjarjet dhe ndryshimet, të cilat kanë apo mund të kenë ndikim në kryerjen e veprimtarisë energjetike,

- t'i respektojë ligjet, rregullat e tjera dhe aktet e përgjithshme, të cilat i referohen kryerjes së veprimtarisë tregti me energji elektrike, mbrojtjes së konkurrencës, mbrojtjes së konsumatorëve, mbrojtjes së mjedisit jetësor, jetës dhe shëndetit të njerëzve dhe mbrojtjes gjatë punës,

- të mundësojë qasje të drejtpërdrejtë me kërkesë të Komisionit Rregullator të Energjetikës në dokumentacionin e përgjithshëm, që i referohet kryerjes së veprimtarisë energjetike për të cilën është lëshuar licenca, në pajtueshmëri me Rregulloren e Licencave.

11. Obligimi i dërgimit të Raportit Vjetor të Punës Financiare dhe Afariste

Bartësi i licencës është i obliguar që, deri te Komisioni Rregullator i Energjetikës, më së voni deri më 31 mars të vitit vijues, të dërgojë raport vjetor pune, duke përfshirë edhe raportin e punës financiare dhe afariste gjatë vitit të kaluar.

Raporti vjetor me të gjitha shtojcat e tij duhet të dërgohet edhe në formë elektronike.

Raporti vjetor duhet të përmbajë të dhëna për:

1. sasinë e prokuruar dhe të shitur të energjisë elektrike gjatë vitit,

2. llogarinë përfundimtare vjetore me të gjitha shtojcat,

3. ekipimin kadrovik, trajnimet dhe përsosjen profesionale të të punësuarve,

4. sigurimin e kushteve për kryerje të sigurtë, të vazhdueshme dhe cilësore të veprimtarisë.

12. Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja, pezullimi dhe marrja e licencës

Ndryshimi, vazhdimi, transmetimi, ndërprerja, pezullimi dhe marrja e kësaj licence, do të kryhet në përputhje me dispozitat e Ligjit të Energjetikës* dhe Rregulloren e Licencave.

13. Masat në rast të mosplotësimit të obligimeve nga ana e bartësit të licencës

Nëse bartësi i licencës nuk i plotëson kushtet e përmbajtura në këtë licencë, Komisioni Rregullator i Energjetikës do të marrë masa në përputhje me Ligjin e Energjetikës* dhe Rregulloren e Licencave.

ЛП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

3117.

По извршеното срамнување на изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на цената за објавување на огласи, акти и неважечки документи во службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“ („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 239/20), направена е техничка грешка во точката 10 од Тарифата за висината на цената за објавување на огласи, акти и неважечки документи во „Службен весник на Република Македонија“, која е составен дел на Одлуката, поради што се дава следната

ИСПРАВКА

Во Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на цената за објавување на огласи, акти и неважечки документи во службеното гласило „Службен весник на Република Македонија“, во Тарифата за висината на цената за објавување на огласи, акти и неважечки документи во „Службен весник на Република Македонија, која е составен дел на Одлуката, под насловот „Објавување на огласи и акти“, во новата точка под реден број 10, во колона 2, по зборовите: „и други акти“ треба да стојат зборовите: „(за објавена една страна во весникот)“.

Бр. 02-1950/1
8 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на Управен
одбор на ЛП Службен весник на
Република Северна Македонија,
Александар Поповски, с.р.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. Партизански одреди бр. 29, Поштенски фах 51
в. д. директор и одговорен уредник – Татијана Лалчевска
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

ISSN 0354-1622



2020242

Претплатата за 2020 година изнесува 12.200 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница НАПРЕДОК ДООЕЛ Тетово.